



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Сабота, 8 август 1959
Скопје
Број 26
Год. XV

Претплата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

121.

На основа точка 1 од Одлуката за распределба на општите норми на придонесот за социјално осигурување на норми за поодделни гранки на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/59 г.), Извршниот совет по предлог од Републичкиот завод за социјално осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА ГРАНКА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Општата стопа на придонесот 22% се распределува:

- | | |
|---|--------|
| а) за здравствено осигурување | 8,70% |
| б) за долгорочно осигурување | 12,68% |
| в) за материјално обезбедување на лица вон работен однос | 0,60% |
| г) за потреби на Сојузниот завод за социјално осигурување | 0,02% |

2. Општата стопа на придонесот од 20% се распределува:

- | | |
|---|--------|
| а) за здравствено осигурување | 8,70% |
| б) за долгорочно осигурување | 10,68% |
| в) за материјално обезбедување на лица вон работен однос | 0,60% |
| г) за потреби на Сојузниот завод за социјално осигурување | 0,02% |

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 год.

Бр. 09—1168/1

2 јули 1959 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

122.

На основа точка 15 став 3 од Одлуката за начинот на спроведувањето и условите на конкурсот за упис на учениците во гимназијата и стручните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 21/59), Советот за просвета на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО ЗНАЕЊАТА И СКЛОНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА КОНКУРСОТ ЗА УПИС ВО ГИМНАЗИЈАТА И СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА

1. Проверувањето на знаењата и склоностите на кандидатите на конкурсот за упис на учениците во почетниот клас на гимназијата и стручните училишта согласно со точка 15 под в) од Одлуката за начинот на спроведувањето и условите на конкурсот за упис на учениците во гимназијата и стручните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 21/59) го врши поткомисија на конкурсната комисија на начин одреден со ова упатство, а во склад со општата цел на конкурсот одредена во точка 3 на споменатата Одлука.

2. Поткомисијата за проверување знаењата и склоностите на кандидатите ја сочинуваат најмалку 3 члена од кои двајца се членови на конкурсната комисија а другите членови се наставници што ќе ги одреди наставничкиот совет, од кои еден е предметен наставник по македонски јазик, односно наставниот јазик на националното малцинство.

За работа на поткомисијата се води записник.

3. Проверување на знаењата и склоностите на кандидатите се врши со писмена работа по македонски јазик односно наставниот јазик на националното малцинство како и на основа усна консултација.

4. Изработката на писмената работа трае два часа. За сите кандидати се дава иста тема која се работи истовремено а по можност во иста просторија.

5. Непосредно пред почетокот на писмената работа по македонски јазик, односно јазикот на националното малцинство, наставникот по овој предмет предлага три теми од кои поткомисијата избира една тема што ја работат сите кандидати.

Темата за писмената работа треба да е од општ карактер во рамките на барањата на програмата за основното училиште.

6. При изработката на писмените работи присуствуваат најмалку два члена на поткомисијата.

Во случај на поголем број кандидати, поткомисијата може да одреди и потребен број дежурни наставници.

7. Писмените работи на кандидатите ги прегледува предметниот наставник член на поткомисијата кој со образложение дава оценка за секоја писмена работа.

При прегледот на писмените работи предметниот наставник ќе обрне внимание на општата пи-

сменост на кандидатот, неговите изразни можности, како и за степенот на расудувањето и логичното поврзување на фактите.

8. На усната консултација (т. 3) поткомисијата со прашања достапни на возраста на ученикот ги испитува неговите предиспозиции за одредениот вид училиште.

Според видот на училиштето во кое се врши конкурсот, конкурсната комисија ги одредува наставните дисциплини од кои ќе се изврши усна консултација со кандидатите што учествуваат на конкурсот.

Усната консултација се врши сходно на програмата на градивото на соодветната наставна дисциплина што е пропишана за основното училиште.

Усната консултација не може да има карактер на тесно стручно испитување.

9. Со цел преку усната консултација да се добие што поцелосен увид за претспремата на кандидатите и нивните склоности и таа да послужи како еден од елементите за избор на кандидатите при уписот, поткомисијата претходно ја проверува содржината на разговорот што ќе се води со кандидатите, прашањата што ќе им се поставуваат и методот на проверувањето.

10. Конечните резултати на проверувањето ги утврдува поткомисијата во полн состав.

На основа утврдените резултати таа ја составува листата на кандидатите според постигнатиот успех од проверувањето и со свое образложено мислење ја доставува на конкурсната комисија заедно со целокупниот материјал од проверувањето.

11. Ова упатство влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 04—348/3

2 април 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

123.

На основа чл. 95 од Уставниот закон за основните на општественото и политичкото устројство и органите на власта на НРМ и чл. 6 од Уредбата за оснивање Фонд за социјални установи („Службен весник на НРМ“ бр. 24/52), Советот за социјална политика и комунални прашања на НР Македонија, во согласност со Државниот секретаријат за работи на финансите донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТОЧ. 6 ОД ЧЛ. 4 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Член 1

Член 1 од Правилникот за изменување на точ. 6 од чл. 4 на Правилникот за извршување Уредбата за оснивање Фонд за социјални установи („Службен весник на НРМ“ бр. 36/56) се укинува.

Член 2

Член 4 од Правилникот за извршување на Уредбата за оснивање на Фонд за социјални установи („Службен весник на НРМ“ бр. 17/56) се дополнува со нова точка 6 која гласи:

„За придонес на детските јасли, за покривање на дел од расходите, освен инвестиционите и личните расходи за воспитниот и здравствениот персонал и тоа најмногу до 1.250 динари месечно за секое пополнето место во овие установи. При доделувањето на придонесот ќе се применуваат одредбите од Решението за финансирањето на детските јасли и градинки („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/52).

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 05—990/1

27 јули 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за социјална политика
и комунални прашања на НРМ,
Вера Ацева, с. р.

124.

По пријавата на Сојузот на работничките и народни универзитети на Народна Република Македонија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, собирите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 буква д) од истиот Закон, Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ И НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се одобрува според поднесените правила основањето и работата на Сојузот на работничките и народни универзитети на Народна Република Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Број 12—5676/1

8 јуни 1959 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
Мито Мицајков, с. р.

125.

По молбата на Друштвото на шумарските инженери и техничари на Народна Република Македонија под бр. 88 од 18-V-1959 година да се одобри измената на називот и новите друштвени правила на Друштвото, а врз основа на чл. 13 од Законот за здруженијата, собирите и другите јавни собра-

нија, Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

Се одобрува измената на називот на Друштвото на шумарските инженери и техничари на НР Македонија во Друштво на инженерите и техничарите по шумарство и дрвна индустрија на Народна Република Македонија и нови друштвени правила со измените и дополненијата усвоени на VII-то годишно собрание на Друштвото, одржано во Скопје на ден 13-III-1959 година.

Со ова престанува важноста на поранешните правила на Друштвото, одобрени со решението на свој Секретаријат под број 11741 од 12 мај 1951 година.

Број 12—5948/1
9 јуни 1959 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
Мито Мицајков, с. р.

Огласен дел

КОНКУРСИ

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Околинскиот завод за социјално осигурување — Битола, распишува

КОНКУРС

за прием во служба на еден

ЛЕКАР—СОВЕТНИК

УСЛОВИ:

Завршен медицински факултет со над 10 години практика и положен стручен испит.

Молбите со останатите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници кандидатите да ги доставуваат до конкурсната комисија на Заводот.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката за полагајните плати.

Молбите ќе се примаат заклучно до 15-VIII-1959 год. Настап на работа веднаш. (1545)

Врз основа на чл. 33 и 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Струга, распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите службенички места во Народниот одбор, и тоа:

1. еден економист за работа во Одделението за стопанство,
2. еден инж. агроном за работа во Одделението за стопанство,

3. еден правник за работа во Одделението за општа управа,

4. еден биолог за управник на Природо-научниот музеј „Никола Незлобински“ во Струга,

5. двајца службеници за работа во Одделението за стопанство и Одделението за финансии.

Услови:

Кандидатот под т. 1 да има завршено економски факултет,

Кандидатот под т. 2 да има завршено земјоделско-шумарски факултет — група земјоделие,

Кандидатот под т. 3 да има завршено правен факултет,

Кандидатот под т. 4 да има завршено природо-математички факултет — група биологија.

Кандидатите под т. 5 да имаат завршено економски техникум.

Платата на кандидатите од 1 до 4 ќе биде одредена по одредбите од Законот за јавните службеници, додека полагајната плата по договор.

Платата на кандидатите под т. 5 ќе биде регулирана по одредбите од Законот за јавните службеници, а полагајната плата по одредбите на Одлуката за полагајни плати на службениците на Народниот одбор.

За кандидатите под т. 1 и 2 е обезбеден стан од 1-I-1960 година.

Молбите на кандидатите ќе се примаат заклучно до 15 август 1959 година.

(1546)

Врз основа на чл. 40 и 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околина, распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места во управните органи на Народниот одбор на Кумановска околина:

1. Тројца просветни советници за одделенска настава;
2. Еден просветен советник за предметна настава;
3. Еден просветен советник за стручно школство.

УСЛОВИ:

За работните места под 1 — да има завршен филозофски факултет, ВПШ или учителска школа, положен стручен испит и 10 години служба.

Под 2 — завршен филозофски факултет или ВПШ, положен стручен испит и 10 години служба.

Под 3 — завршена учителска школа или стручна школа рамна на неја, положен стручен испит и 10 години практика.

Кон пријавата за конкурс таксирана со 30 динари таксени марки, кандидатот треба да ги приложи следните документи: биографија, документи што се бараат по чл. 31 од Законот за јавните службеници во оверен препис како и документи за движење во службата и 50 динари поштенска марка за писмено обавестување на кандидатот за резултатот

од конкурсот, односно враќање на документите ако кандидатот не е примен.

Пријавите со документите да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија.

Бр. 04—7054/1
30 јули 1959 година
Куманово

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА МАЛЦИНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар
2. Режиер, за двете драми
3. Инспициент
4. 11 — артисти од кои:
за шиптарска драма 2 артиста и 3 артиски,
за турска драма 4 артиста и 2 артиски.

УСЛОВИ:

Под еден — правен факултет или средно образование со 5 год. служба како секретар.

Под два — уметничка академија, со 2 год. режисерска практика.

Под три — средно образование, со познавање на турскиот и шиптарскиот јазик.

Под четири — најмалку осумгодишна школа и добро да го познава соодветниот јазик.

Молбите се примаат до 20-VIII-1959 година.

(1548)

ДРЖАВНАТА АРХИВА НА НР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

ЕДЕН АРХИВИСТА

Услови:

Факултетска спрема

Молбите се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс. (1565)

На основа член 244 од Законот за јавните службеници, Народниот одбор на Охридска околија — Секретаријат за просвета, Охрид

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за учебната 1959/60 година за следните работни места:

- Гимназија „Климент Охридски“ — Охрид
- професор за предметот филозофија
 - професор за предметот физика
 - професор за предметот хемија,

Гимназија „Мирко Милески“ — Кичево

- директор — професор со 2 години практика
- 2 професори за предметот македонски јазик со книжевност
- професор за предметот француски јазик
- професор за предметот географија
- професор за предметот биологија
- 2 професори за предметот математика
- професор за предметот хемија
- професор за предметот политичка економија и филозофија
- професор за предметот историја
- наставник или стручен учител за предметот музика
- наставник или стручен учител за предметот физкултура
- наставник или стручен учител за предметот политехника.

Економско училиште „Мите Богоски“ — Охрид

- професор со завршен економски факултет или стручен учител со средно образование со пет години пракса по предметот книговодство.
- професор со завршен економски факултет за предметот стопанска математика
- професор со завршен економски факултет за предметот кореспонденција, стопански систем и стокознание
- професор со завршен економски факултет или стручен учител со завршено средно образование со 5 години пракса за предметот стенографија и статистика
- професор за предметот француски јазик
- професор за предметот германски јазик.

Ученички дом „Климент Охридски“ — Охрид

- управител — професор со 2 години пракса, наставник со завршена ВПШ со 3 години пракса и положен државен испит или учител со 5 години пракса и положен стручен државен испит.

УСЛОВИ: Кандидатите што ќе конкурираат за упразнетото место управител да се оценети најмалку со оценката „се истакнува“ во последните две години.

Просветно педагошка служба — Охрид

- 2 просветни советници за предметите: македонски јазик и математика — физика.

УСЛОВИ: За просветни советници можат да конкурираат лица што имаат завршено ВПШ со претходна завршена учителска школа, 5 години практика и положен стручен државен испит, или учители со 8 години практика положен стручен државен испит и да се оценети во последната година со најмалку „се истакнува“.

Основно училиште (од I—VIII одделение) с. Вевчани

- 1 наставник за предметот биологија, со ВПШ

Основно училиште (од I—VIII одделение) гр. Струга

- професор за предметот биологија во македонските паралелки

— тројца професори или наставници за предметот математика за македонски паралелки

— професор или наставник по предметот македонски јазик со положен стручен испит за шиптарските и турските паралелки.

Градежно училиште со практична обука — Струга

— наставник за предметот математика—физика

Основно училиште (од I—VIII одделение) с. Велгошти

— наставник или професор за предметот француски јазик.

Основно училиште (од I—VIII одделение) „Братство единство“ — Охрид

— наставник или професор за предметот биологија

— наставник или професор за предметот француски јазик.

Основно училиште (од I—VIII одделение) „Кл. Охридски“ — Охрид

— наставник или професор за предметот математика

— наставник или професор за предметот биологија.

Училиште за ученици во стопанството — Охрид

— наставник или професор за предметот историја—географија со дополнување на часови од политичка економија.

Училиште за квалификувани работници — Охрид

— управител — наставник или професор со завршен филозофски или природно-математички факултет.

Основно училиште (од I—VIII одделение) „Карпош“ — Кичево

— наставник по предметот математика—физика со три години пракса

— наставник по предметот историја со три години пракса.

Основно училиште (од I—VIII одделение) „С. Штерјоски“ — Кичево

— управител—професор или наставник со положен стручен испит и три години пракса

— 2 наставника за предметот македонски јазик со положен стручен испит

— наставник по предметот српски јазик

— наставник по предметот француски јазик

— 2 наставника за предметот математика—физика

— наставник за предметот географија.

Основно училиште (од I—VIII одделение) „Григор Прличев“ — Охрид

— управител — професор или наставник со положен стручен испит и 3 години практика, или учител со положен државен стручен испит и 10 години учителска практика.

— 1 основен учител — со положен државен стручен испит и 10 години учителска практика.

Од Секретаријатот за просвета на НО на Охридска околија

ИСПРАВКА

Во конкурсот од Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, објавен во „Службен весник на НРМ“ број 24 од 22 јули 1959 година, испуштен е став 4 кој гласи:

„Рок за пријавување е 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој рок конкурсот се продолжува до нивното пополнување со тоа што крајниот рок на конкурсот е 31-XII-1959 година“.

Сегашните ставови 4 и 5 стануваат став 5 и 6.

Од Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје (1579)

СЛУЖБЕН ОГЛАС

Со решението на Секретаријатот за внатрешни работи на Народниот одбор на Скопска околија бр. 04—19393 од 12 јануари 1958 година е одобрено основањето и работата на Здружението на туѓо-производителите на Народниот одбор на општината Ракотинци, со седиште во с. Ракотинци, а со право на дејност на подрачјето на општината Ракотинци.

(1090)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—6696/1 — 1950 од 4 јуни 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Петковиќ Милева, родена на 30 март 1958 година во град Прилеп, Битолска околија, од мајка Илиевска Нада, така што во иднина роденото име ќе и' гласи **Сузана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(112)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—7134/2 од 2 јули 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николов Горѓи, роден на 18 декември 1940 година во град Кочани, од родители: татко Николов Методи и мајка Цветанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Гиров**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(113)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—5634/1 од 28 јуни 1959 година, ја одобри промената на личното име на Аблаков Светозар, роден на ден 19 октомври 1931 година во с.Серменин, Титоввелешка околија, од татко Горѓи Аблаков и мајка Менка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Митевски Цветко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(115)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—5635/1 од 28 јуни 1959 година, ја одобри промената на личното име на Коцев Коста, од Штип, роден на 11 август 1940 година во Штип, од татко Коцев Добре и мајка Стојка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Велев Коце**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (118)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—5705/2 — 1959 година ја одобри промената на фамилијарното име на Аврамов Аврам, роден на ден 1 април 1933 година во село Конско, околија Титовелешка, од татко Аврам и мајка Кита, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Миовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (119)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—6038/2 од 2 јули 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јанкуловски Јосиф, од Битола, роден на ден 1 јуни 1934 година во с. Журче, Битолска околија, од татко Веле Јанкуловски и мајка Илинка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (120)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Вида Митрева Илиева, од с. Љубојно, Охридска околија, подаде тужба за развод на бракот против тужениот Јосиф Илиев, од Скопје, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Јосиф Илиев, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде определен привремен старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разности.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1158/58. (114)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружниот суд во Титов Велес во правната работа-бракоразвод на тужителот Ангелов Илиев Лазар, од с. Клисуре, против тужената Ангелова Младенова Љубица, од с. Демир Капија, а сега со непознато место на живеење, и го постави за привремен застапник лицето Ордан Танев, судијски приправник при Околинскиот суд во Титов Велес, а врз основа на член 77 став 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожителството на тужената е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горенаведената правна работа се додека тужената или нејзиниот полномошник не се

јави пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 65/59. (111)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Софка Вучкова, по татко Стиварска, од с. Русиново, Берово, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против мажот и' Вучковски Атанас, од с. Русиново, а сега во неизвесност.

Бидејќи сегашната адреса и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Кирил Ацков, приправник во Околинскиот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 187/59. (109)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 40 на страна 157 е запишано следното: Согласно со решението на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 7933 од 31-ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Сува Гора“, с. Беловиште — Тетовско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. унапредување на земјоделското производство;
2. купопродажба на земјоделски и сточни производи;
3. селскостопански машини, алати, вештачки ѓубриња и други прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни пијалаци;
4. услуги со механизација и други услуги; и
5. трговија со мешани стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 5/59. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 84 на страна 337 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Врагчиште бр. 04—4198/1 од 11-ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Мурговец“, село Врагчиште — Тетовско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производи, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пламан;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија;

10. угостителски услуги;

11. услуги со машински парк;

12. пекарница;

13. земјоделство и лозарство;

14. откуп на земјоделски производи; и

15. сточарство (крави).

Исто така согласно со записникот од одржаното собрание на задругата од 5-X-1958 година управниот одбор е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Русе Серафимовски, Миле Матевски, Алил Амети, Мирковски Павле, Шакир Зибири, Амет Муса, Чедо Симјановски, Имер Исмаил, Илми Асан и Игно Сретковски.

Досегашниот потписник Илми Асан, претседател, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник е назначен Русе Серафимовски, книговодител. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Игно Сретковски, управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 977/58. (328)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57 на страна 227 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Жеровјане бр. 04—5775/1 од 10-X-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Единство“, с. Волковија — Тетовска околија, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пламан;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство-овчарство;

10. машински парк;

11. лозарство;

12. преработка на селскостопански производи; и

13. откуп на земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1031/58. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 48 на страна 189 е запишано следното: Согласно со потврдените правила од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Саракино, дејноста на Земјоделската задруга „Жеден“, с. Групчин — Тетовска околија, во иднина е: земјоделство, сточарство, трговија на мало со мешани стоки, кооперирање и откуп на сите видови земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 906/58. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 167 на страна 469 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Стопанското претпријатие за лозарство „Лозар“ — Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 18982/1 од 19-XII-1958 година е припоено кон новоформираното Претпријатие за лозарство и овоштарство „Лозар“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 36/59. (339)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 93 на страна 251 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Стопанското претпријатие за лозарство и овоштарство — Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 18982/1 од 19-XII-1958 година е припоено кон новоформираното Претпријатие за лозарство и овоштарство „Лозар“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 37/59. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 34 на страна 133 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 7279/1 од 9-X-1958 година Земјоделската задруга „Башкими“, с. Никуштане — Скопско, се припојува кон Земјоделската задруга „Кисела Вода“, с. Вучидол.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1058/59. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 271 на страна 703 е запишано следното:

Ристо Симеонов Колев, досегашен шеф на сметководството на Фабриката за чорапи „Црвена звезда“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Благоја Андонов. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Лазар Арсов, директор, и Љубомир Иксномов, шеф на комерцијалното одделение.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 100/59. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 433 на страна 1080 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителското претпријатие „Балкан“ — Скопје, согласно со решението на Народниот одбор на Скопска околина — Секретаријатот за финансии, со кое е потврден завршниот ликвидационен биланс на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 60/59. (345)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-I-1959 година под рег. бр. 246/55, свеска I е запишано следното: Продавниците „Драгор“, „4 ноември“, „Бистрица“, „Црна Река“ и „Баир“ — Битола, во состав на Трговското претпријатие „Стандард“ — Битола, престануваат со работа како продавници на претпријатието, бидејќи се припојуваат кон Трговското претпријатие „Солидарност“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 65/59. (431)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1959 година под рег. бр. 2/55, свеска I е запишано следното: Трговскиот дуќан „Модна галантерија“, од Битола, престана со својата самостојна работа, бидејќи се припои кон Трговското претпријатие за промет со текстил и галантерија на мало „Народна трговија“, од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 97/59. (433)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1959 година под рег. бр. 127/55, свеска I е запишано следното: Трговскиот дуќан „Јоргован“, од Битола, престана со својата самостојна работа, бидејќи се припои кон Трговското претпријатие за промет со текстил и галантерија на мало „Народна трговија“, од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 99/59. (434)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1959 година под рег. бр. 31/55, свеска I е запишано следното: Трговскиот дуќан „Маково“, од Битола, престана со својата работа, бидејќи се при-

пои кон Трговското претпријатие за промет со текстил и галантерија на мало „Народна трговија“, од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 98/59. (435)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1959 година под рег. бр. 39/55, свеска I е запишано следното: Продавниците во Битола на Трговското претпријатие „Народна трговија“ — Битола: „Новаци“, „Чингел Каракол“ и „Ленски пазар“ се припојуваат кон Трговското претпријатие „Солидарност“ од Битола, а продавниците „Могила“ и „Градешница“ кон Трговското претпријатие „Колонијал“ од Битола. Гореспоменатите пет продавници престануваат со својата работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 105/59. (436)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1959 година под рег. бр. 14/58, свеска I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Благоје Цветковиќ и отсега Земјоделското стопанство „Нов живот“, во изградба, село Креница — Битолско, ќе го потпишува новоназначениот в. д. директор инж. агр. Никола Каранфиловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 37/59. (438)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-I-1959 година под рег. бр. 243/55, свеска I е запишано следното: За шеф на Испоставата во Битола на Претпријатието за меѓународна шпедиција „Трансјут“ — Скопје е назначен Велјо Велјов Топаловски, место досегашниот шеф Цветко Цветковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 106/59. (439)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1959 година под рег. бр. 7/56, свеска I е запишано следното: Трговскиот дуќан „Кожар“, од Битола, прераснува во претпријатие за следната фирма и дејност: Трговско претпријатие за промет со кожи и гума на големо и мало „Кожар“ — Битола.

Дејност: промет на мало и големо со кожи, седларски и ременарски стоки, гума, пластични маси, прибор за чевларски и сарачко-олинчарски занает и производи од гума.

В. д. директор на претпријатието е Гога Горѓиевски, кој ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 32/59. (440)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1959 година под рег. бр. 116/55, свеска I е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Самостојниот трговски дуќан „Бистра“, од Битола, бидејќи е припоен кон Тргов-

ското претпријатие на мало „Колонијал“, од Битола, та поради тоа престана со својата самостојна работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 44/59. (441)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-II-1959 година под рег. бр. 4/56, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Муса Мустафа и отсега Фабриката за гипс „Радика“ — Дебар ќе ја потпишуваат лицата: новоназначениот директор Јован Панчевски, Пустина Цветат и Папринику Ремзи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 89/59. (442)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-I-1959 година под рег. бр. 7/57, свеска V е запишано констатирањето на Автотранспортното претпријатие „Автотранспорт“, Брод Македонски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 93/59. (443)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 12-II-1959 година под рег. бр. 36/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на лицето Стојан Доневски и отсега Земјоделската задруга „Напредок“, с. Лактиње — Охридско, ќе ја потпишуваат лицата: Станко Велјановски, Илија Пауноски и Насте Ристевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 114/59. (445)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XII-1958 година под рег. бр. 4/55, свеска III е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Трговскиот дуќан „Еlegant“ — Охрид, бидејќи е припоен кон Фабриката за чевли „Козара“, од Земуи, та поради тоа престанува со својата самостојна работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 416/58. (448)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 29-I-1959 год. под рег. бр. 38/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на лицето Коста Марковски и отсега Земјоделската задруга „Мирче Ацев“, село Лабунцишта — Охридско, ќе ја потпишуваат лицата: Лазо Ристовски, Тане Додевски и Никола Ристевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 90/59. (449)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-I-1959 година под рег. бр. 98/55, свеска II е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на Димитар Петрески, принуден управител на Рударското претпријатие „Рудар“ — При-

леп, и отсега претпријатието ќе го потпишува новоназначениот директор инж. Борис Кепески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 24/59. (451)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-I-1959 година под рег. бр. 6/56, свеска II е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот в. д. директор Митко Зарапчиев и книговодителот Методија Тарунчиев и отсега Трговското претпријатие „Радио-електроцентар“, од Прилеп, ќе го потпишува новоназначениот директор Илија Пројкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 77/59. (452)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-II-1959 година под рег. бр. 76/55, свеска III е запишано следното: Се ставава вон сила решението на овој суд Фи бр. 314/58 од 24-IX-1958 година.

Во регистарот на стопанските организации при овој суд под рег. бр. 76/55, свеска III е запишано припојувањето на Пекарското претпријатие „Исхрана“, од Струга, кон Пекарското претпријатие „Жито-леб“, од Струга, поради кое Претпријатието „Исхрана“ престанува со својата самостојна работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 133/59. (454)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 229 на страна 659 е запишано следното: Ајро Јакупи, досегашен потписник, книговодител на Самостојниот занаетчиски дуќан-касапница „Полог“ — Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на дуќанот е назначен Драган Стефанов, благајник, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Кипре Трпески, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 223/59. (458)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 141 на страна 385 е запишано следното: Манасев Сандре, досегашен директор на Трговското претпријатие на мало „Нова трговија“ — Кратово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Манев Иванов Трајче, од Кратово, со решението бр. 17-III/58 од 12-XII-1958 година. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Арсовски Асен, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1029/58. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 77 на страна 303 е запишано следното: Покрај досегаш-

ниот потписник на Здружниот деловен сојуз за ратарство и механизација „Агротехника“ — Куманово — Самостоен погон за вршење услуги во земјоделството и оправка на земјоделски машини — Куманово Петруш Јакимовски, в. д. директор на погонот, погонот ќе го потпишува и Наков Тацев Таџијан, книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 840/58. (462)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 на страна 105 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец бр. 4481/1 од 20-XI-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Слобода“, село Кадино — Скопско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и
9. мелене на житарици за људска и сточна храна.

Досегашниот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Тоде Ваневски, Спасо Христовски, Трипун Трајковски, Славе Гочевски, Пеце Филиповски, Томе Блажевски, Митре Трагачевски, Милан Станковиќ, Миле Ристик, Митре Младеновски и Веле Филиповски.

Исто така и досегашните потписници, и тоа: Спасо Христовски и Гуро Пеиќ се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани следните лица: Пеце Филиповски, Гочевски Славе и стариот потписник Тоде Ваневски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 993/58. (467)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 22-XII-1958 год. под рег. бр. 64/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Топлица“, село Слоешница — Битолско,

ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
 2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
 3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
 4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
 5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
 6. преработка и доработка на земјоделски производи;
 7. организирање на штедење и кредитирање;
 8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
 9. печење на вар и производство на Килими (Килимарство); и
 10. трговија со индустриски стоки.
- Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 419/58. (476)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 16-XII-1958 год. под рег. бр. 68/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Македонија“, село Слечче — Битолска околина, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
9. трговија на мало со колонијални стоки (мешана продавница);
10. лозарство и овоштарство; и
11. откуп на месо, кожи и волна и откуп и продажба на огревно дрво.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 415/58. (475)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1958 год. под рег. бр. 77/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Солун“, село Граиште — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;
8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и
9. трговија со индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 426/58. (477)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1958 год. под рег. бр. 74/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Пчела“, с. Доленци — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);
6. преработка и доработка на земјоделски производи;
7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски и колонијални стоки;

10. вршење услуги со казан за печење на ракија и услуги со воденица;

11. унапредување на лозарството и овоштарството и печење на вар; и

12. откуп на земјоделски производи и дрва.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 427/58. (478)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 22-ХП-1958 год. под рег. бр. 6/57, свеска I е запишано следното. Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Превалец“, с. Журче — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
 2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
 3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;
 4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;
 5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);
 6. преработка и доработка на земјоделски производи;
 7. организирање на штедење и кредитирање;
 8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;
 9. откуп и продажба на огревно дрво и снабдување на населението со индустриски и прехранбени стоки.
- Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 429/58. (479)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 год. под рег. бр. 4/58, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Јонче Ѓорѓиев“, с. Дихово — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;
2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;
3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и

разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. врши услуги со воденица и валавица;

10. промет на мало со колонијални и прехранбени артикли, преку мешовита продавница; и

11. продажба на алкохолни пијалоци од сопствено производство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 432/58. (480)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 71/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Единство“, с. Вардино-Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски стоки; и

10. обработка на мал дел земја.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 434/58. (481)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 28/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Илинден 1903“, село Смилево — Битол-

ска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. изработка на килими и сергии;

10. сечење на дрва и преработка на кумур; и

11. трговија со мешана стока.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 436/58. (482)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 19/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Стиф Наумов“, с. Логоварди — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со колонијални стоки (преку своја продавница), и

10. работилница за домашни ракотворби.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 439/58. (483)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 45/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Кота 1950“, село Дедебалци — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност;

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство со сите видови добиток, откуп на добиток за трговија и тов. и живинарство;

10. трговија со мешана индустриска, прехранбена и друга стока; и

11. откуп на секаков вид преработки од земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 440/58. (434)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 3-П-1959 год. под рег. бр. 4/56, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Црна Река“, с. Трн — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и

9. сточарство.

Престанува овластувањето за потпишување на досегашните потписници Гулевски Милан и Чучузовски Тирчо и отсега Земјоделската задруга „Црна Река“ — с. Трн ќе ја потпишуваат Гроздан Медаровски и Коле Пресилковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 441/58. (485)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 7/56, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Црна Река“, с. Добромиири — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност;

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство.

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и

9. трговија со индустриски и колонијални стоки и алкохолни пијалоци.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 443/58. (486)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 8/58, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Светлост“, с. Суводол — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задргутата;

9. лозарство и сточарство; и

10. продавница со колонијални и земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 441/58. (487)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-ХП-1958 година под рег. бр. 66/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Слога“, село Рапеж — Битолска околина, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство и трговија на мало со колонијални и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 448/58. (488)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-III-1959 година под рег. бр. 24/55, свеска I е запишано припојувањето на Трговскиот дуќан „Метал“ — Битола кон Трговското претпријатие за промет со железарски стоки и електротехнички материјали и производи на мало „Технометал“ — Битола, та поради тоа престана со својата самостојна работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 170/58. (489)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-III-1959 година под рег. бр. 8/57, свеска I е запишана промената на фирмата и дејноста на Трговското претпријатие на мало „Технометал“, од Битола, и тоа како следува:

1) Претпријатието отсега ќе ја носи следната фирма: Трговско претпријатие за промет со железарски стоки и електротехнички материјали и производи на мало „Технометал“ — Битола.

2) Претпријатието под горната фирма отсега ќе ја обавува следната дејност: промет на мало со железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене, земјоделски машини и алат, радиоапарати и прибор, санитарен и инсталационен материјал, стакло, порцулан и керамичка стока за снабдување на претпријатијата и занаетчиството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 168/59. (490)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1959 година под рег. бр. 205/55, свеска I е запишано следното: За потпишување на Земјоделското стопанство „Радобор“, с. Радобор — Битолско, се овластуваат следните лица: Горѓи Д. Узуновски, директор, и Јован В. Кркачевски, шеф на книговодството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 162/59. (492)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-III-1959 год. под рег. бр. 1/59, свеска II е запишано конституирањето на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Црна Река“, со седиште во село Тополчани — Битолска околина.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 177/59. (493)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1959 година под рег. бр. 71/55, свеска I е запишано припојувањето на Самостојниот угостителски дуќан „Безистен“ — Битола кон Самостојниот угостителски дуќан „Смилево“ — Битола, та поради тоа престана со својата самостојна работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 160/59. (494)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1959 година под рег. бр. 203/55, свеска I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на лицето Борис Попоски и отсега Претпријатието за обработка на тутун во Битола ќе го потпишуваат лицата: Николовски Христо, директор, и Слободан Јанакиевски, новоназначен шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 161/59. (495)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 4-III-1959 година под рег. бр. 38/55, свеска I е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на

лицето Пандо Груевски и отсега Земјоделската задруга „Панде Николовски“, с. Велушина, Битолско, ќе ја потпишуваат лицата Војноски Трендо и Јован Манговски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 159/59. (496)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-III-1959 година под рег. бр. 2/56, свеска I е запишано следното: Продавницата бр. 6 во Битола на Трговското претпријатие на мало „Меркур“, од Битола, престана со својата самостојна работа, та поради тоа се брише од регистарот на стопанските организации.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 95/59. (497)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 16-XII-1958 година под рег. бр. 22/55, свеска V е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Кицо Аврамовски“, с. Цер — Охридска околина, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија со индустриски стоки; и

10. преработка на грозје и продажба на алкохолни пијалолни

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 422/58. (501)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 19/55, свеска V е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, с. Карбуница — Охридска околина, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски произво-

дители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп на кожи и волна од своето подрачје; и

10. трговија на мало со индустриски стоки (преку своја продавница).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 435/58. (503)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 1/55, свеска V е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Копачка“, с. Извор — Охридска околина, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство и преработка на млеко;

10. Килимарство, тишлерска работилница, фурни и трговија со мешани стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 446/58. (504)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 22-XII-1958 година под рег. бр. 21/55, свеска III е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Светлост“, с. Вевчани — Охридска околина, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пламан;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

9. снабдување на задругарите со индустриски стоки (преку самостоен погон);

10. електрична централа и кино (преку самостоен погон);

11. угостителство — бифиња;

12. вршење услуги со машински парк и техничка работилница (преку самостоен погон).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 392/58. (505)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-III-1059 година под рег. бр. 104/55, свеска III е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Стефан Лукан. Задружниот завод за домашни ракотворби во Охрид ќе го потпишува новоназначениот в.д. директор Реџеп Абдула.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 166/59. (506)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 33/55, свеска III е запишано следното: Се менува досегашната фирма на Претпријатието за автомобилен сообраќај „Галеб“ од Охрид и отсега ќе ја носи следната фирма: Автотуристичко претпријатие „Галеб“ — Охрид. Претпријатието има свои организациони единици — пословници во Битола, Струга, Скопје, Дебар, Ресен и Гостивар.

Се менува и досегашната дејност на претпријатието, така што во иднина ќе ја обавува следната дејност:

1. превоз на патници и стока со автомобили и камиони во земјата и странство, како и шпедиција;

2. укажување туристички услуги и пружање информации на домашни и странски туристи и патници;

3. склучување договори со инострани туристички агенции, туристички организации и непосредно со хотели и нивните организации;

4. организирање на излети, научни, студиски, спортски и забавни патувања;

5. организација на аранжмани за патување на странски туристи во Југославија и странство;

6. останати туристички услуги на домашни и странски туристи и патници;

7. посредување и вршење резерваџи на угостителски и други услуги во земјата и странство;

8. продажба на сите видови возни карти за железнички, автобуски, бродски и авионски сообраќај за Југославија и странство;

9. менување на странска валута, вадење на пасоши и визи за патување во странство за домашни и странски туристи;

10. посредување и набавка на возни билети за разни културно-уметнички и спортски приредби;

11. продажба на фолклорни творби, разгледници, албуми и други туристички публикации;

12. суделување при организација на културно-уметнички, спортски и други приредби;

13. пропагирање на туристички, килимарски и здравни објекти на територијата на НРМ и ФНРЈ;

14. издавање и продажба на разни туристички публикации, часописи, проспекти и друго;

15. основање на патничка гардероба;

16. вршење на сервисна оправка на автомобили, како и нивно гаражирање;

17. превоз на патници со такси автомобили во земјата и странство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 143/59. (507)

СОДРЖИНА

Страна

121. Одлука за утврдување стопите на придонесот за социјално осигурување за секоја одделна гранка на осигурувањето — — —	425
122. Упатство за начинот на проверувањето знаењата и склоностите на учениците на конкурсот за упис во гимназијата и стручните училишта — — — — —	425
123. Правилник за изменување на Правилникот за изменување на точ. 6 од чл. 4 од Правилникот за извршување Уредбата за основање Фонд за социјални установи — —	426
124. Решение за одобрување основањето и работата на Сојузот на работничките и народни универзитети на Народна Република Македонија — — — — —	426
125. Решение на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ бр. 12—5948/1 од 9 јуни 1959 година — — — — —	427